



-

19.11.2020
. 12 55

. 047/551- 903



1.

(„ O 8/2015 11/2015) „ 50 .5/02) 1 3 71 1 3 ” .7/2010, 13/2013,

III , - 2020

III , - 2020 , 17.11.2020 .

.09-1982/1
19.11.2020

4 192/15) „ 86 .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015), („ 32 „ 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11 17.11.2020 ,

III , - 2020 ,

1.

III , - 2020 .

.08-1917/4
17.11.2020

2.

(,, O 8/2015 11/2015) „ 50 1 3 .5/02) 71 1 3 ” .7/2010, 13/2013,

2020

2020 ,
17.11.2020 .

.09-1982/2
19.11.2020

..

О Д Л У К А

За проширување на средствата на Буџетот на Општина **РЕСЕН**
 а **2020** година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина РЕСЕН за 2020 година на следниот начин :

Потпрограма Потставка	САМОФИНАН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
--------------------------	------------	---------	---------	---------

Се зголемуваат приходите на следните потаставки :

A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА

741120	Блок дотации на општината по одделни намени	0	1.203.000	0	0
		0	1.203.000	0	0

и се распредуваат на следните расходни потаставки :

N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

424210	Одржување на згради	0	411.000	0	0
--------	---------------------	---	---------	---	---

N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

421110	Електрична енергија	0	20.000	0	0
421120	Водовод и канализација	0	20.000	0	0
421410	Горива и масла (моторни возила)	0	30.000	0	0
423110	Канцелариски материјали	0	60.000	0	0
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	0	15.000	0	0
423210	Материјали за АОП	0	60.000	0	0
423710	Средства за одржување на хигиена	0	60.000	0	0
423720	Материјали за разни поправки	0	60.000	0	0
423810	Ситен инвентар	0	30.000	0	0
423830	Резервни делови	0	30.000	0	0
424210	Одржување на згради	0	60.000	0	0
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	11.000	0	0
426120	Членарини во домашни организации	0	1.500	0	0
426310	Семинари и конференции	0	9.500	0	0
426410	Објавување на огласи	0	35.000	0	0

NA0 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

483120	Купување на училишен мебел	0	110.000	0	0
--------	----------------------------	---	---------	---	---

NB0 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

480140	Купување на информатичка и видео опрема	0	60.000	0	0
480190	Купување на друга опрема	0	60.000	0	0
483110	Купување на канцелариски мебел	0	60.000	0	0
		0	1.203.000	0	0

2

2020

Бр. 08-1917/5
 17.11.2020

Претседател на Советот на
 Општината
Никола Станковски с.р.

3.

(„ O 8/2015 11/2015) „ ” .5/02) 50 1 3 71 1 3 „ ” .7/2010, 13/2013,

2021-2023

2021-2023

17.11.2020

.09-1982/3
19.11.2020

192/15) 23 „ ” .07/10, 13/13, 8/15 11/15) 21- „ ” .64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 1 47 „ ” 17.11.2020 ,

2021-2023

2021-2023

2021-2023

O

2021-2023

- 1. -
- 2. -
- 3. -
- 4. -
- 5. -
- 6. 8 - ()

1.

1.1.

2021-2023

1.2.

2021-2023

1.3

3.500.000

2021-2023

1.4

2021-2023

1.5

-	.	-	:	, 1.268.205
-	.	-	,	
		, 2.000.000	.	
-	.	-	:	, 1.219.000

2.1.

-

30.000.000

2021-2023

2.2.

-

1.860.000

2021-2023

2.3

-

12 /

42 3/

8.649.400

2021-2023

2.4

-

11.328.000

2021-2023

2.5

—

15.000.000

2021-2023

2.6

4.800.000

2021-2023

2.7

2021-2023

3.

:

3.1

-

-

”

“

140

,

- 272 000

-	. 4-		85	,		- 170 500
-	.					
-	.	”			()	
	525	,	982 500			
-	”	11 -	285 000			150
-	”	”	49 500			15
-	80	”	170 000			.
-		”		1 2	”	”
		”	4	”	”	.
			1319,81			.
	- 7.910.213,21					
-	”	”		”	”	”
	”		1.125,47		”	1
	- 6.535.204,90					
-		”	”	5-	”	
	190					
	- 1.402.200					

3.2. -

300

1,60

1,00

42.424.095

2021-2023

3.3.

12.239.562

2021-2023

3.3.

-505

27.069.818

2021-2023

3.4.

-505

			24.786.382	
	2021-2023			
3.5	—			
	600			
			41.986.243	
	2021-2023			
3.6	—			
			73.802.953	
	2021-2023			
3.7	—			

			47.955.048	
		2021-2023		
3.8.	-			
			47.219.145	
		2021-2023		
3.9.	-			
				37.784.540
		2021-2023		
4.0	-			

30 200
 15.300.107,88

2021-2023

4.

4.1

- „	”	L= 1680
- „	”	L= 700
- „	”	L= 950
- „	”	L = 700
- „	”	L= 220
- „,7	”	230
- „	”	”
- „	”	L= 280
- „,11	”	70
- „,4	”	L= 85
- „	”	100

4.3

- .	L=150	
- .	L=240	
- .	L=600	(.
<hr/>		
)
- .	L=1500	(.
<hr/>		

4.4.
1.
L=650.00 - 3 250 000.00

2021 :

4.5.

0
40.000.000

4.6.

-1308,

9.784.567

2021-2023

4.7.

2.500.000

2021-2023

4.8.

1.500.000

2021-2023

4.9.

- 2

2014-2020 ” 2: “

- ” : 2.2. “

- ”

/

2014 “

”

24
5.350.000,

2014-2020.

2014-2020 ” 2: “

- ” : 2.1.

()

11.035.067,00

2020.

2014-

-
1 (2014-2020) 1.3
()

11.908.212,00
2014-
2020.
5. ()

3.500.000

2021-2023

2021,2022 2023

.08- 1917/6
17.11.2020

..

4.

(„ O 8/2015 11/2015) „ 50 1 3 .5/02) 71 1 3 „ .7/2010, 13/2013,

17.11.2020 .

.09-1982/4
19.11.2020

..

(. 22 1 4
5/02), 16 1 4
(. .7/2010,13/2013, 8/2015 11/2015))

17.11.2020

2 1
, .7/2009 9/2009,8/20), („ :

01.12.2020 01.05.2021 .,

3

„ ”

.08-1917/7

17.11.2020 .

5.

(,, ” 50 1 3
O .5/02) 71 1 3
8/2015 11/2015) („ ” .7/2010, 13/2013,

„ . 2021

„ . 2021 ,
17.11.2020 .

.09-1982/5
19.11.2020

86 („ 20-
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)
(,, “
27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 143/2019)
17.11.2020 ,
2021 ” “ . ,

1. 2021 , . .01-101/1 ” 03.11.2020 “

.08-1917/8
17.11.2020

6.

(,, ” 50 1 3 .5/02) 71 1 3
O (,, ” .7/2010, 13/2013,
8/2015 11/2015)

17.11.2020 ,

.09-1982/6
19.11.2020

(“ ” 36 1 15 . 5/2002), 23 1 47
11/2015) 11 (“ ” .7/2010, 13/2013, 8/2015
(.38/96,
9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,
39/16, 64/18 35/19, 275/2019) , 17.11.2020
, :

1

. 02-396/7 02.10.2020 .

2

“ . ”

.08-1917/9
17.11.2020

..

7.

(,, O 8/2015 11/2015) „ 50 .5/02) 1 3 71 1 3 ” .7/2010, 13/2013,

17.11.2020 ’ .

.09-1982/7
19.11.2020

..

4 (3)
(„ (1) 15 „ . 79/09), 14 (1) 36
05/02) 14 („ , .
. 7/2010,13/2013,8/2015 11/2015) , (
17.11.2020 , :

1

2

1

0

0

3

0

0

2 29

9

4

”

.08- 1917/10
17.11.2020

,

. .

:

1.	III , -	2020
2
2.		2020
4
3.	2021-20235
4.		
20
5.	2021 ”	”
21
6.		
22
7.		
24